

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА
СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ

ул. „Стале Попов“ бр.9 мезанин локал 5 Скопје, пошт. фах 38, телефон: 3226-072

ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ преку ЕСЈН со
е-аукција бр.**01/2019**

**ЈАВНА НАБАВКА НА СТОКИ
– НАБАВКА НА ТЕЧНИ ГОРИВА**

Скопје февруари 2019

Инструкции за понудувачите

1. Договорен орган

Договорен орган е Акционерско друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје со адреса на ул. „Стале Попов,, бр.9 мезанин локал бр.5 Скопје, телефон за контакт 3226-072,3231-117 ,електронска адреса aneta.todorovska@addelpro.mk, лице за контакт Анета Тодоровска

2. Предмет на договорот за јавна набавка

2.1 Набавка на течни горива

Подетален опис на предметот на набавката:

Купување течни горива: бензин и дизел гориво за патнички моторни возила во Регионален центар Скопје и Регионален центар Кичево и сукцесивна набавка и испорака на екстра лесно масло за домаќинство, во Битола по вид и количина дадени во Спецификацијата.

Вид на договорот за јавна набавка – набавка на стоки

3. Набавката е делива на два дела и тоа:

1 дел Набавка на моторни бензини (ЕУРОСУПЕР БС-95, И ЕУРОСУПЕР БС-98) И ДИЗЕЛ ГОРИВО (ЕУРОДИЗЕЛ БС-(D-E-V)за патнички моторни возила во Регионален центар Кичево и Регионален центар Скопје- **1.050.000,00 денари**

2 дел .Набавка на екстра лесно масло за домаќинство во Битола- **150.000,00 денари**

Предметот на договорот е делив на делови како што е дефинирано во техничките спецификации. Понудувачот може да даде понуда за еден, повеќе или за сите делови од предметот на договорот за јавна набавка. Понудувачот не може да ги дели составните елементи на поединечниот дел. За секој поединечен дел од предметот на договорот ќе се спроведе посебна електронска аукција преку електронскиот систем за јавни набавки (<https://www.e-nabavki.gov.mk>). Предмет на секоја аукција ќе биде вкупната цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти ,без ддв за секој дел од предметот на договорот за јавна набавка.Понудената цена треба да ги вклучува и увозните царини доколку ги има, а истите треба да бидат искажани и посебно.

4.Начин и рок на испорака на стоката

Начин и рок на испорака на течните горива

Сукцесивна набавка на бензин и дизел гориво за патничките моторни возила на договорниот орган од бензинските пумпи на економскиот оператор со користење картичка за безготовинско плаќање.

Сукцесивната испорака на екстра лесното масло за домаќинство се врши врз основа на претходна писмена порачка од овластено лице на Договорниот орган, во која е определена количината на екстра лесното масло за домаќинство.

Економскиот оператор е должен испораката на екстра лесното масло за домаќинство да ја изврши во рок од 1 (еден) ден од приемот на нарачката и на место определено во нарачката.

5. Разлики во цена (корекција на цени)

Не се предвидува корекција на цените, односно цените искажани во понудата на најповолниот понудувач ќе бидат фиксни за целото времетраење на договорот за јавна набавка.

6.Рок и Начин на плаќање

Договорните страни се согласни дека авансно плаќање е неприфатлив начин на плаќање.

Договорниот орган се обврзува плаќањето на Економскиот оператор да го врши вирмански во рок од 30 дена од денот на приемот на фактурата во архивата на Набавувачот.

7.Право на учество

7.1. Економскиот оператор кој има една или повеќе негативни референци, групата економски оператори во која членува економски оператор кој има негативна референца, како и економскиот оператор кој претставува поврзано друштво со економскиот оператор кој има негативна референца, нема право на учество.

7.2. Право да достави понуда има секое заинтересирано домашно и странско правно и физичко лице - понудувач, кое е регистрирано за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка.

7.3. Право да достави понуда има и група на понудувачи без обврска за здружување во соодветна правна форма. Договорниот орган нема да бара од групата на понудувачи да се здружи во посебна правна форма доколку истата биде избрана за носител на набавката.

7.4. Составен дел од групната понуда е договор за поднесување групна понуда со кој членовите во групата економски оператори меѓусебно и кон договорниот орган се обврзуваат за извршување на договорот за јавна набавка. Овој договор потребно е да ги содржи следниве податоци: членот на групата кој ќе биде носител на групата, односно кој ќе ја поднесе понудата и ќе ја застапува групата, членот на групата кој во име на групата економски оператори ќе го потпише договорот за јавна набавка, членот на групата кој ќе ја издаде фактурата и сметка на која ќе

се вршат плаќањата, краток опис на обврските на секој од членовите на групата економски оператори за извршување на договорот.

7.5. Сите членови на групата на понудувачи се поединечно и солидарно одговорни пред договорниот орган за извршување на своите обврски. Договорниот орган ќе комуницира со претставникот на групата на понудувачи.

НАПОМЕНА: Во моментот на поднесување на групна понуда, носителот на групата треба да биде регистриран на Електронскиот систем за јавни набавки. Доколку е потребно да се издаде негативна референца на групата понудувачи а некој од членовите на групата не е регистриран на ЕСЈН, договорниот орган ќе ја објави негативната референца за сите членови на групата, при што нерегистрираните претходно ќе ги регистрира на ЕСЈН врз основа на доставените податоци од понудата.

Носителот на групата задолжително ги потпишува со дигитален сертификат: понудата, потребните изјави и целокупната документација која самиот ја изготвува и потпишува. Доколку членовите на групата не поседуваат дигитален сертификат, потребните изјави и документацијата која тие ја изготвуваат и потпишуваат може да биде своерачно потпишана и доставена во скенирана електронска форма.

7.6. Економскиот оператор во рамките на иста постапка за доделување на договор за јавна набавка може да учествува само во една понуда. Сите понуди ќе бидат отфрлени ако економскиот оператор:

- учествува во повеќе од една самостојна и/или како член во групна понуда или
- учествува како подизведувач во друга самостојна и/или како член во групна понуда.
- Економскиот оператор може да учествува како подизведувач во повеќе од една понуда.
- Доколку техничката или професионалната способност е поддржана од друг субјект, понудувачот е должен поддршката да ја докаже со валиден доказ дека тој субјект ќе му ги стави на располагање соодветните технички или професионални ресурси (член 154 од Законот за јавни набавки)

7.7. Понудувачот може да ангажира подизведувачи. Доколку понудувачот има намера дел од договорот за јавна набавка да го отстапи на еден или повеќе подизведувачи, во понудата мора да наведе податоци за делот од договорот кој има намера да го отстапи на подизведувачи, како и податоци за сите предложени подизведувачи (фирма, седиште, единствен даночен број и слично). Понудувачот е одговорен пред договорниот орган за извршување на договорот за јавна набавка, без оглед на бројот на подизведувачите.

7.8. Лицата кои учествувале во изработка на тендерската документација не смеат да бидат понудувачи или членови во група на понудувачи во постапката за доделување на договорот.

8. Критериуми за утврдување на способност на понудувачите

За да учествуваат во постапката за доделување на договор, понудувачите мора да ги исполнуваат следниве критериуми за утврдување на нивната способност.

8.1. Лична состојба

- во последните 5 години, на понудувачот да не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;

- понудувачот да не е во постапка за стечај или во постапка за ликвидација;
- понудувачот да нема неплатени даноци, придонеси или други јавни давачки, освен ако на економскиот оператор му е одобрено одложено плаќање на даноците, придонесите или другите јавни давачки во согласност со посебните прописи и истите редовно ги плаќа
- на понудувачот да не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно приватно партнерство;
- на понудувачот да не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;
- на понудувачот да не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност, и
- понудувачот е должен да дава точни податоци и да ги доставува податоците што ги бара договорниот орган.

8.2. Способност за вршење на професионална дејност

За дел 1:

Понудувачот треба да е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или да припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

Способност за вршење на професионална дејност- За дел 2:

Понудувачот треба да е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или да припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

Економскиот оператор треба да поседува **Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети за транспорт .**

8.3 Минимум критериуми за утврдување на Техничка или професионална состојба (за дел 1)

За да се квалификува како способен за извршување на предметниот договор за јавна набавка од аспект на неговата техничка или професионална способност, економскиот оператор треба да ги исполнува следниве минимални услови :

-Искуство во успешно реализирани договори поврзани со предметот на набавка во последните три години

-Техничка можност за користење на систем за безготовинско плаќање (со картичка за безготовинско плаќање а плаќањето ќе се врши согласно договорот во рок од 30 дена од достава на фактура во архивата на Договорниот орган)

-Располагање, односно обезбедување на минимум една бензинска пумпа на подрачјето на градот Скопје и минимум една бензинска пумпа на подрачјето на градот Кичево

8.4 Минимум критериуми за утврдување на Техничка и професионална состојба (за дел 2)

- Искуство во успешно реализирани договори поврзани со предметот на набавка во последните три години

- Економскиот оператор треба да располага со минимум едно транспортно средство (сопствено или изнајмено за транспорт на екстра лесното масло за домаќинство и транспортното средство да е опремено со мерило за утврдување на точно истоварена количина на екстра лесното масло за домаќинство кое е верифицирано како би се гарантирала точноста мерилото и на истоварената количина гориво, согласно Правилник за начин, и постапка за прва, периодична и вонредна верификација на мерилата („Службен весник на РМ„ бр.25/2007)

При проверката на комплетноста и валидноста на документацијата за утврдување на способноста на економскиот оператор и при евалуација на понудата, комисијата преку ЕСЈН задолжително ќе побара од понудувачите да ги појаснат или дополнат документите за утврдување способност во рок од пет работни дена од крајниот рок за поднесување на понудите.

Економскиот оператор преку ЕСЈН,го прикачува документот со појаснување или дополнување во делот "Појаснување/Дополнување на поднесени документи", во рок од три дена , од денот на приемот на барањето од страна на понудувачот.

Во случај на група економски оператори, сите членови на групата поединечно ја докажуваат својата лична состојба и способноста за вршење професионална дејност.

Ако економски оператори поднесат групна понуда, техничката и професионалната способност се докажува со земање предвид на ресурсите на сите членови во групата.

9. Начин на докажување на способноста на понудувачот

Понудувачот го потврдува исполнувањето на критериумите за утврдување на личната состојба со изјава која ја доставува во прилог на својата понуда. Исполнетоста на останатите критериуми за утврдување на способност, понудувачот ја докажува со доставување на потребната документација утврдена во овој дел од тендерската документација:

9.1. За докажување на личната состојба:

- изјава на понудувачот дека во последните 5 години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган;
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган;
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство;
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност и
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.

Понудувачот за докажување на својата лична состојба поднесува изјава дека ги исполнува предвидените критериуми за утврдување на личната состојба, која е дадена во прилог на оваа тендерска документација.

Комисијата ќе побара само од понудувачот чија понуда е утврдена за најповолна да ги достави потребните документи за личната состојба. Документите од точка 9.1 не смеат да бидат постари од 6 месеци од датумот определен како краен рок за поднесување на понуди. Ако договорниот орган се сомнева во документите за утврдување на личната состојба на понудувачот, тој го задржува правото да побара информации директно од надлежните органи кои ги издале документите за утврдување на личната состојба.

Комисијата ќе прифати документи за утврдување на личната состојба кои се издадени и по денот на јавното отворање на понудите, но не подоцна од денот на донесувањето на одлуката за избор на најповолна понуда. Ако економскиот оператор не ги достави бараните документи во утврдениот рок од страна на комисијата за јавна набавка, или истите се невалидни или несоодветни за утврдување на личната состојба, ќе се смета дека понудувачот ја повлекол својата понуда што резултира со издавање негативна референца, а комисијата за јавна набавка ќе го покани наредниот рангиран економски оператор или ќе даде предлог за поништување на постапката.

Изјавата се поднесува во електронска форма преку ЕСЈН и истата треба да биде електронски потпишана со користење на дигитален сертификат од одговорното лице или овластениот потписник на економскиот оператор.

Подетални информации за начинот на дигитално потпишување се содржани во прирачникот "Општи и технички препораки за користење на ЕСЈН за економски оператори и договорни органи" објавен на почетната страна на ЕСЈН во делот "Документи".

За да се избегнат технички пропусти при утврдување на валидноста на сертификатот, препорачливо е економскиот оператор во понудата да наведе со кој софтверски пакет (Microsoft Office 2003, 2007, 2010, OpenOffice итн.) се потпишани документите,

9.2. За докажување на способноста за вршење на професионална дејност

ЗА ДЕЛ 1

За докажување на способноста за вршење на професионалната дејност, понудувачот треба да достави со својата понуда документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

ЗА ДЕЛ 2:

Способност за вршење на професионална дејност-

За да ја докаже способноста за вршење на професионална дејност, економскиот оператор треба да достави документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

Економскиот оператор треба да достави Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети за транспорт.

9.2.1 Економскиот оператор го докажува исполнувањето на минималните услови за Техничката или професионалната способност за **дел 1** со доставување на:

-Листа на главни испораки на понудувачите или кандидатите извршени во последните три години, со вредности , датуми купувачи (договорни органи или економски оператори), со обезбедување на потврда за извршени минимум 3(три) испораки издадени од примателите или, доколку такви потврди не можат да се обезбедат од причини вон контрола на економскиот оператор, само со негова изјава за извршени испораки ,

-Изјава за користење на систем за безготовинско плаќање(со картичка за безготовинско плаќање а плаќањето ќе се врши согласно договорот во рок од 30 дена од достава на фактура во архивата на Договорниот орган) и

-Изјава за располагање, односно обезбедување на минимум една бензинска пумпа на подрачјето на градот Скопје и минимум една бензинска пумпа на подрачјето на градот Кичево.

9.2.2 Економскиот оператор го докажува исполнувањето на минималните услови за Техничката или професионалната способност за **дел 2** со доставување на:

- Листа на главни испораки на понудувачите или кандидатите извршени во последните три години, со вредности , датуми купувачи (договорни органи или економски оператори), со обезбедување на потврда за извршени минимум 3(три) испораки издадени од примателите или, доколку такви потврди не можат да се обезбедат од причини вон контрола на економскиот оператор, само со негова изјава за извршени испораки

- Економскиот оператор треба да достави копија од сообраќајната дозвола за транспортното средство,

- Економскиот оператор треба да достави изјава дека располага со транспортното средство

-Економскиот оператор треба да достави валиден документ за извршена верификација на мерилото во транспортното средство издаден од Биро за метрологија или друг економски оператор овластен од Министерството за економија за утврдување на точно истоварена количина на гориво.

Техничката и професионалната способност на економскиот оператор може да биде поддржана од друг субјект, без оглед на правните врски меѓу економскиот оператор и тој субјект, освен во делот на референтната листа и претходно склучените договори. Ако економскиот оператор ја докажува својата техничка и професионална способност повикувајќи се на поддршката од друг субјект тој е должен да ја докаже поддршката со валиден доказ дека тој субјект ќе му ги стави на располагање на економскиот оператор соодветните технички и професионални ресурси. Против субјектот кој ја обезбедува техничка или професионална поддршка не смее да е изречена правосилна пресуда за учество во криминална организација, корупција, измама или за перење на пари.

Во случај на група економски оператори, сите членови на групата поединечно ја докажуваат својата лична состојба и способноста за вршење професионална дејност.

Ако економски оператори поднесат понуда како група на економски оператори, техничката и професионалната способност се докажува со земање предвид на ресурсите на сите членови на групата. Ако групата на економски оператори настапува со техничка или професионална поддршка од трет субјект или трети субјекти, техничката и професионалната способност се утврдува согласно напред наведеното.

10. Појаснување, изменување и дополнување на тендерската документација

10.1 Појаснување на тендерската документација

10.2 10.1.1. Економскиот оператор може да побара појаснување на тендерската документација од договорниот орган, исклучиво во електронска форма, преку ЕСЈН, со користење на модулот "Прашања и одговори", најдоцна 3 дена пред крајниот рок за поднесување на понудите.

10.1.2 Појаснувањето договорниот орган ќе го достави преку ЕСЈН, во модулот „Прашања и одговори“, по што сите економски оператори што презеле тендерска документација ќе добијат автоматско електронско известување дека е даден одговор на поставеното прашање и ќе бидат во можност да го прочитаат појаснувањето, без при тоа да се идентификува економскиот оператор што побарал појаснување.

10.2 Изменување и дополнување на тендерската документација

Договорниот орган го задржува правото најдоцна 3 дена пред истекот на крајниот рок за поднесување на понудите, по свое наоѓање или врз основа на поднесените прашања за објаснување поднесени од страна на понудувачите, да ја измени или да ја дополни тендерската документација, за што веднаш ќе ги извести сите економски оператори што неа ја подигнале.

10.2.1. Во случај на измена на тендерската документација, договорниот орган ќе го продолжи крајниот рок за доставување на понудата за најмалку 6 дена.

10.2.2. Во случај на измена и дополнување на тендерската документација објавена на ЕСЈН како и продолжување на крајниот рок, договорниот орган е должен да ја објави направената измена преку ЕСЈН, по што сите економски оператори што презеле тендерска документација до моментот на измената ќе добијат автоматско електронско известување дека е објавена измена за конкретниот оглас.

11. Изготвување и поднесување на понудите

Начин на изготвување на понудата

Понудата се изготвува во согласност со условите предвидени во тендерската документација во електронска форма, со користење на обрасците дадени во прилог. Доколку понудувачот има намера дел од договорот за јавна набавка да го отстапи на еден или повеќе подизведувачи, во понудата мора да наведе податоци за делот од договорот кој има намера да го отстапи на подизведувачи, како и податоци за сите предложени подизведувачи (фирма, седиште, единствен даночен број и слично). Понудувачот е одговорен пред договорниот орган за извршување на договорот за јавна набавка, без оглед на бројот на подизведувачите.

Понудата се поднесува во електронска форма преку ЕСЈН и истата треба да биде електронски потпишана со користење на дигитален сертификат од одговорното лице на економскиот оператор или лице овластено од него. Дигиталниот сертификат треба да биде со важност најмалку до моментот на јавното отворање односно крајниот рок за поднесување на понудите.

Доколку понудата ја потпишува лице овластено од одговорното лице, во прилог се доставува и овластување за потпишување на понудата потпишано од одговорното лице. Подетални информации за начинот на дигитално потпишување се содржани во "Прирачникот „Општи и технички препораки за користење на ЕСЈН за економски оператори и договорни органи,, објавен на почетната страна на ЕСЈН во делот "Документи".

11.3. Економските оператори можат во хартиена форма да ја поднесат документација во нестандартен формат и големина пред крајниот рок за поднесување на понудите, доколку истите се преобемни за скенирање и прикачување на ЕСЈН.

11.4 Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба

Со понудата, понудувачот доставува и електронски потпишана изјава со која потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба во целост утврдени во законот и во тендерската

документација и дека ги има на располагање сите документи утврдени во тендерската документација за докажување на исполнувањето на овие критериуми, кои ќе му бидат доставени на договорниот орган доколку неговата понуда биде избрана за најповолна.

11.5. Изјава за сериозност на понудата

Во прилог на понудата, понудувачот доставува и електронски потпишана изјава за сериозност на понудата, при што треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската документација. Доколку дојде до прекршување на дадената изјава за сериозност на понудата, истото ќе резултира со издавање негативна референца против таквиот понудувач на начин и согласно условите утврдени во Законот за јавните набавки.

11.6 Изјава за независна понуда

Во прилог на понудата, покрај изјавата за сериозност на понудата, понудувачот доставува и електронски потпишана изјава за независна понуда, при што треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската документација, каде е подетално објаснето нејзиното значење како и кои дејствија ќе се преземат доколку договорниот орган добие сознанија дека дадените наводи се неистинити.

Изјавата од ставот 1 на овој член ја потпишува исклучиво одговорното лице, се доставува заедно со понудата за секој дел од постапката одделно и не може дополнително да се достави по истекот на рокот за поднесување на понудите.

Изјавата за независна понуда не може да гласи на ниту едно друго лице освен на одговорното лице. Изјавата се потпишува електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице. Доколку образецот е потпишан од лице овластено за дигитално потпишување, тогаш истиот задолжително треба да е своерачно потпишан од одговорното лице, скениран и на таков формат да биде аплициран дигитален потпис.

11.5 Елементи на понудата

Понудата треба да е составена од следниве елементи и според следниов редослед:

- Образец на понуда
- Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба
- Изјава за сериозност на понудата
- Изјава за независна понуда
- Документ за регистрирана дејност
- документ за утврдување на способноста за вршење на професионална дејност наведен во точка 9.2 од тендерската документација;
- документи за утврдување на техничката или професионалната способност наведени во точка 9.2.1 и 9.2.2 од тендерската документација

- модел на договор(парафиран па скениран или електронски потпишан)

11.6. Јазик на понудата

Понудата, како и целата кореспонденција и документи поврзани со понудата кои се разменуваат со понудувачот, се пишуваат на македонски јазик со користење на неговото кирилско писмо. Придружните документи и печатената литература кои се дел од понудата може да бидат на друг јазик, под услов да се придружени со точен превод на македонски јазик.

11.7. Период на важност на понудата

Периодот на важност на понудата ќе изнесува 60 дена од денот утврден како краен рок за поднесување на понуди за чие времетраење понудата во сите нејзини елементи е обврзувачка за понудувачот. Понудите кои содржат покус период на важност од тој утврден во оваа точка од тендерската документација ќе бидат отфрлени како неприфатливи.

11.8. Принцип на една понуда

Едно право или физичко лице може да поднесе само една понуда, без оглед дали ја доставува поедиечно или како член на група на понудувачи. Во спротивно сите понуди во кои се јавува тоа правно или физичко лице се отфрлаат.

12. Краен рок и место за поднесување на понудите

Краен рок за поднесување на понудите е **26.02.2019** година во **12:00** часот.

Понудите се поднесуваат преку ЕСЈН достапен преку следнава веб адреса: <https://www.e-nabavki.gov.mk>.

Понудата која е поднесена по истекот на крајниот рок за поднесување на понудите нема да биде примена во ЕСЈН, односно ќе биде автоматски отфрлена за што и договорниот орган и економскиот оператор ќе бидат известени и истата нема да се прикаже при јавното отворање на понудите

12.1 Јавно отворање и евалуација на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на датумот и во часот утврдени како краен рок за поднесување на понудите на следнава локација и тоа:

Јавното отворање ќе се одржи на ден **26.02.2019** година, во **12:00** часот, во просториите на Договорниот орган на **Ул.Стале Попов 9, мезанин, локал 5 во Скопје.**

. Понудувачот може да има свој овластен претставник на јавното отворање на понудите, при што овластениот преставник треба на Комисијата да и предаде писмено овластување од понудувачот.

Комисијата за јавни набавки ќе пристапи кон отворање на понудите доколку е пристигната и само една понуда. Во таков случај нема да се спроведе електронска аукција. Условот за спроведување на електронска аукција е во постапката да се пристигнати најмалку две прифатливи понуди.

13. Критериум за доделување на договорот

14.1 Критериум за доделување на договорот за јавна набавка е најниска цена.

Најниска цена (согласно член 160 став 1 алинеја 2)

% на попуст од највисоката малопродажна цена која е во важност определена од Регулаторна Комисија за енергетика на РМ)

Евалуацијата на понудите ќе се врши согласно со Методологијата за изразување на критериумите за доделување на договорот за јавна набавка во бодови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 41/08).

За носител на набавката ќе биде избран оној економски оператор кој ќе понуди најниска цена во текот на електронската аукција, а чија понуда претходно е оценета како прифатлива. Во постапка која завршува со спроведување на електронска аукција не се врши бодување на понудите, туку само рангирање на понудувачите според висината на понудените цени.

14.2 Евалуацијата на понудите ќе се врши согласно со Методологијата за изразување на критериумите за доделување на договорот за јавна набавка во бодови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 41/08).

15. Посебни начини за доделување на договорот за јавна набавка

15.1. Договорот за јавна набавка ќе се додели со примена на постапка со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас, која ќе заврши со електронска аукција како последна фаза во постапката.

15.2. Оваа постапка ќе се спроведува со користење на електронски средства преку Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН), (<https://www.e-nabavki.gov.mk>).

16. Подетални информации за користењето на електронски средства: За да можете да учествувате во постапката, потребно е да се регистрирате во ЕСЈН и да поседувате дигитален сертификат. Економскиот оператор се регистрира во ЕСЈН со пополнување на регистрациска форма која е составен дел од ЕСЈН¹, по што ЕСЈН автоматски ги обработува

¹ Линк „Регистрирај се“ во делот „Економски оператори“ на почетната страна на ЕСЈН

податоците од регистрациската форма, генерира шифра и истата ја доставува на регистрираната електронска пошта на економскиот оператор. Повеќе информации за начинот на регистрација и користење на системот ќе најдете во Прирачникот за користење на ЕСЈН наменет за економски оператори, кој можете да го преземете од почетната страна на ЕСЈН во делот „Економски оператори“.

Подетални информации за електронската аукција: Договорниот орган ќе користи електронска аукција како последна фаза во постапката со барање за прибирање на понуди. Почетна цена на електронската аукција е најниската цена од прифатливите понуди поднесени во првичната фаза од постапката.

Поканите за учество на аукцијата ќе се достават во електронска форма преку ЕСЈН по целосната евалуација на првичните понуди, до сите економски оператори кои доставиле прифатливи понуди во првата фаза од постапката и кои се регистрирани со активен кориснички профил во ЕСЈН.

Поканата за учество на аукцијата ќе биде електронски испратена во поштенското сандаче на корисничкиот профил на ЕСЈН, на лицето кое ќе поднесе понуда за соодветната постапка по електронски пат

Во поканата за учество на аукцијата ќе бидат содржани следниве податоци: почетна цена на аукцијата, односно најниската цена од првично поднесените понуди, датумот и часот на започнување и завршување на аукцијата, интервалот во кој ќе се спроведува негативното наддавање (минимална и максимална разлика во понудени цени).

Предмет на електронската аукција ќе биде збирот на поединечните цени за секој од бараните видови на горива, базирани на важечките највисоки малопродажни цени определени од Регулаторната Комисија за енергетика на 18.02.2019 г .По завршувањето на електронската аукција и изборот на најповолен понудувач , бидејќи предметот на набавката или поединечниот дел се состои од повеќе ставки, цената на секоја од поединечните ставки ќе се пресметува со соодветно намалување кое ќе биде еднакво на процентот на намалување на цената на првичната најниско понудена цена(пред електронската аукција) и цената на последната понуда (по завршувањето на аукцијата). Соодветното намалување (% на попуст) добиено при електронската аукција ќе биде намалувањето кое ќе се одобрува во однос на највисоката малопродажна цена определена од Регулаторната комисија за енергетика , во текот на целото времетраење на Договорот.

Минимална разлика во процесот на негативно наддавање е 0,1% од почетната цена која е предмет на наддавање.

Максималната разлика во процесот на негативно наддавање е 1,0%

од почетната цена која е предмет на наддавање

Електронската аукција ќе се одвива во еден круг со времетраење од 15 (петнаесет) минути со можност да се изврши автоматско продолжување на времето на негативно наддавање за дополнителни 3 (три) минути, доколку во последните 3 (три) минути од времето предвидено за негативно наддавање се достават нови намалени цени.

Доколку е поднесена само една понуда или само една прифатлива понуда, договорниот орган ќе го покани единствениот понудувач да поднесе конечна цена преку ЕСЈН. Во поканата за поднесување конечна цена се содржани следниве податоци: идентификување на делот на понудата кој ќе биде предмет на поднесување конечна цена, информации кои ќе му бидат достапни пред поднесувањето на конечната цена и временскиот период за поднесување конечна цена. Единствениот понудувач ја поднесува конечната цена во утврденото време само еднаш, а доколку не поднесе конечна цена, првично понудената цена ќе се смета за конечна.

17. Доделување на договорот за јавна набавка

Договорниот орган, по спроведената електронска аукција како последна фаза во постапката за барање за прибирање на понуди, договорот му го доделува на економскиот оператор чија понуда има најниска цена.

Доколку две или повеќе понуди имаат иста цена, за најповолен понудувач ќе биде избран оној кој прв ја поднел понудата

Во случај во текот на аукцијата да нема негативно наддавање, договорниот орган може да му го додели договорот за јавна набавка на економскиот оператор чија првична прифатлива понуда има најниска цена.

По завршувањето на електронската аукција и изборот на најповолен понудувач, доколку предметот на набавката или поединечниот дел се состои од повеќе ставки, цената на секоја од поединечните ставки ќе се пресметува со соодветно намалување кое ќе биде еднакво на процентот на намалување на цената на првичната понуда на избраниот најповолен понудувач (пред електронската аукција) и цената на последната понуда (по завршувањето на аукцијата). / По завршувањето на електронската аукција и изборот на најповолен понудувач, доколку предметот на набавката или поединечниот дел се состои од повеќе ставки, избраниот понудувач ќе има обврска да го распредели намалениот износ на вкупната цена во споредба со првично понудената вкупна цена во рамки на ставките кои се составен дел на предметот на набавка.

18. Известување за доделување на договорот за јавна набавка

По завршувањето на електронската аукција на јавниот дел од ЕСЈН автоматски се објавува и до сите учесници на аукцијата автоматски се испраќа известување за економскиот оператор кој што поднел најповолна понуда во текот на негативното наддавање. Известувањето е од информативен карактер и не предизвиква правни последици. Исходот од електронската аукција е основ за донесување на одлука за избор на најповолна понуда.

. Избраниот најповолен економски оператор ќе биде известен во електронска форма дека неговата понуда е прифатена, најдоцна во рок од 3 дена од донесувањето на одлуката за избор на најповолна понуда. Во исто време, и сите други економски оператори ќе бидат известени за резултатите од тендерот, одлуката кој е најповолен економски оператор, како и за причините за неизбор на нивната понуда. Економските оператори што учествувале во постапката имаат право на увид во извештајот од спроведената постапка.

19. Правна заштита

Секој понудувач кој има правен интерес за добивање на договорот за јавна набавка и кој претрпел или би можел да претрпи штета од евентуално прекршување на одредбите од овој закон, може да бара правна заштита против одлуките, дејствијата и пропуштањата за преземање дејствија од страна на договорниот орган во постапката за доделување на договор за јавна набавка, во согласност со условите и постапката предвидени со Законот за јавните набавки. Правото на жалба во постапка која завршува со електронска аукција се остварува по донесување на одлуката за избор на најповолен понудувач или поништување на постапката.

20. Завршување на постапката за доделување на договор за јавна набавка

20.1 Постапката за доделување на договор за јавна набавка завршува на денот на конечноста на одлуката за избор или за поништување на постапката.

20.2 Веднаш по завршување на постапката, договорниот орган ги враќа мострите, урнеците и документите кои предвидел дека ќе се вратат на понудувачите во тендерската документација.

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА
СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ

ул. Стале Попов бр.9 мезанин локал бр. 5 Скопје, пошт. фах 38, телефон: 3226-072

Образец на понуда

Врз основа на огласот број.01/2019 објавен од страна на Акционерско друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје за доделување на договор за Набавка на течни горива со спроведување на постапка со барање за прибирање на понуди со електронска аукција преку Електронскиот систем за јавни набавки (<https://www.e-nabavki.gov.mk>),, и на тендерската документација, ја поднесуваме следнава:

П О Н У Д А

Дел I – Информации за понудувачот

Име на понудувачот:

Контакт информации

Адреса: _____

Телефон _____

Факс: _____

Е-пошта _____

Лице за контакт _____

Одговорно лице _____

Даночен број _____

ЕМБС _____

Жиро сметка _____

Дел II – Финансиска понуда

II.3. Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација. Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во тендерската документација.

Согласни сме да понудиме Набавка на течни горива

Ги прифаќаме начинот и рокот на испорака на стоката утврдени во тендерската документација и задолжителните одредби на Договорот.

II.2. Според тоа, вкупната цена на нашата понуда за Дел 1(во денари, вклучувајќи ги сите трошоци, попусти без ДДВ, изнесува:

[со бројки и букви во денари]

Вкупниот износ на ДДВ во денари изнесува:

[со бројки и букви во денари]

Според тоа, вкупната цена на нашата понуда за Дел 1 во денари, вклучувајќи ги сите трошоци, попусти со ДДВ, изнесува:

[со бројки и букви во денари]

Вкупна цена на нашата понуда за Дел 2 во денари, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти без вклучен ДДВ изнесува:

[со бројки и букви во денари]

Вкупниот износ на ДДВ во денари изнесува:

[со бројки и букви во денари]

Според тоа, вкупната цена на нашата понуда за Дел 2 во денари, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, со ДДВ, изнесува:

[со бројки и букви во денари]

Составен дел на понудата **Спецификацијата – на гориво по вид и количини со поединечни цени и истата треба да се пополни, во зависност за делот за кој се конкурира.**

Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација.

Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација и задолжителните одредби на договорот.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис

Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.

Спецификација на гориво по вид и количини со поединечни цени – Дел 1

Р.бр.	ОПИС	Единица мерка	Количина	Малопродажна цена по Одлука на Регулаторна комисија без ДДВ важечка <u>на 18.02.2019</u>	ДДВ	Малопродажна цена по Одлука на Регулаторна комисија со ДДВ важечка на <u>18.02.2019</u>	% рабат
1	2		3	4	5	6	7
1.	Еуросупер БС - 95	Литар	14.000,00				
2.	Еуросупер БС - 98	Литар	1.000,00				
3.	Еуродизел БС (Д-Е V)	Литар	10.000,00				
	ВКУПНО:						

Моторните бензини (ЕУРОСУПЕР БС-95, И ЕУРОСУПЕР БС-98) да бидат во согласност со стандардот: МКС-N 228:2013 или еквивалентно

2. ДИЗЕЛ ГОРИВОТО (ЕУРОДИЗЕЛ БС-(D-E-V) да биде во согласност со стандардот МКС- N 590:2009 или еквивалентно

Спецификација на гориво по вид и количини со поединечни цени – Дел 2

Р.бр.	опис	Единица мерка	Количина	Малопродажна цена по Одлука на Регулаторна комисија без ДДВ важечка на <u>18.02.2019</u>	ДДВ	Малопродажна цена по Одлука на Регулаторна комисија со ДДВ важечка на <u>18.02.2019</u>	% рабат
1	2		3	4	5	6	7
1.	Екстра Лесно масло за домаќинство-1(ЕЛ-1)	Литар	2.400,00				
	ВКУПНО:						

Екстра лесното масло за домаќинство-1(Ел-1) да биде во согласност со стандардот МКС-Б.Х 2 430 или еквивалентно.

Скопје, ____ . ____ .2019 година

Одговорно лице

Прилог 2 – Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба

ИЗЈАВА

Под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека понудувачот

[се наведува назив на понудувачот] во целост ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба на понудувачите утврдени во законот и во тендерската документација по огласот за доделување на договор за јавна набавка бр.**01/2019** за **Набавка на течни горива** објавен од страна на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост, со барање за прибирање на понуди и дека понудувачот ги има на располагање сите документи утврдени во тендерската документација за докажување на исполнувањето на овие критериуми, кои ќе му бидат доставени на договорниот орган доколку нашата понуда биде избрана за најповолна.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис)

Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него

Прилог 3 – Изјава за сериозност на понудата

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот _____ [име и презиме], врз основа на член 47 став 1 од Законот за јавните набавки, а во својство на овластено лице на понудувачот _____

_____, изјавувам дека во целост ја гарантирам содржината на понудата и дека понудата е валидна и правно обврзувачка за нас во сите нејзини делови до истекот на периодот на нејзината важност.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од прекршување на оваа изјава во случаите од член 47 став 6 од Законот за јавните набавки, што ќе доведе до издавање негативна референца од страна на договорниот орган против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис)

Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него

Изјава за независна понуда

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот _____ [име и презиме], врз основа на член 129 став 2 од Законот за јавните набавки, а во својство на овластено лице на понудувачот _____, под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека понудата во постапката со барање за прибирање на понуди со објава на оглас бр.**01/2019 за дел 1,2...** ја поднесувам независно, без договор со други економски оператори на начин кој не е спротивен на прописите за заштита на конкуренцијата. Истовремено под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека при доставувањето на понудата за постапката бр.**01/2019** не учествувам со други економски оператори со кои сум капитално, сопственички или роднински поврзан.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од давање на невестинити наводи во изјавата, што може да доведе до поведување на постапка за утврдување прекршочна или кривична одговорност против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис)

Изјавата се доставува одделно за секој дел од постапката

**Изјавата за независна понуда не може да гласи на ниту едно друго лице освен на одговорното лице.*

Овој образец се потпишува електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице. Доколку образецот е потпишан од лице овластено за дигитално потпишување, тогаш истиот задолжително треба да е своерачно потпишан од одговорното лице, скениран и на таков формат да биде аплициран дигитален потпис

МОДЕЛ НА ДОГОВОР ЗА НАБАВКА НА ТЕЧНИ ГОРИВА

Склучен помеѓу:

1. Акционерско друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје, со седиште на ул.Стале Попов бр.9 мезанин локал бр.5 Скопје, ЕМБС 6701213 ЕДБ 4080011521604 депонент на НЛБ Тутунска Банка АД Скопје со жиро сметка бр.210067012130168 застапувано од Генерален Директор Шеваљ Цеку дипл.соц. (во натамошен текст: Договорен орган), и

2. _____, со седиште на ул. _____ бр. _____, со ЕМБС _____, ЕДБ _____ депонент на _____ со жиро сметка _____ застапувано од _____ (во натамошен текст: Економски оператор)

Член 1

Со овој Договор се уредуваат меѓусебните права и обврски на договорните страни во врска со набавка на течни горива, со примена на отворена постапка со користење на електронска аукција, врз основа на Одлука за јавна набавка бр.05-324/2 од 05.02.2019 година и Одлуката за избор на најповолна понуда бр. _____ од _____ година.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 2

Предмет на овој Договор е купување на течни горива – бензин и дизел гориво за патнички моторни возила на Договорниот орган во Регионален Центар Скопје и Регионален центар Кичево и сукцесивна набавка и испорака на екстра лесно масло за домаќинство во Битола, во текот на една година , по вид и количини дадени во спецификацијата од тендерската документација и прифатената Понуда, составен дел на Договорот.

ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 3

Вкупната вредност на Договорот ќе се утврди врз основа на стварно набавените и испорачаните количини на течно гориво –бензин и дизел гориво и екстра лесно масло за домаќинство од член 2 на овој Договор, согласно Спецификацијата на гориво по вид а потврдени со Спецификација на сметки за безготовинските картички Испратници за прием и Фактури согласно Понудата/Извештајот од електронската аукција бр. _____ од _____ година, но не повеќе од

_____ ден без ДДВ, ДДВ во износ од _____ или вкупно _____ со вклучен ДДВ.

По завршувањето на електронската аукција и изборот на најповолен понудувач, бидејќи предметот на набавката или поединечниот дел се состои од повеќе ставки, цената на секоја од поединечните ставки ќе се пресметува со соодветно намалување кое ќе биде еднакво на процентот на намалување на цената на првичната најниско понудена цена (пред електронската аукција) и цената на последната понуда (по завршувањето на аукцијата). Соодветното намалување (% на попуст) добиено при електронската аукција ќе биде намалувањето кое ќе се одобрува во однос на највисоката малопродажна цена определена од Регулаторната комисија за енергетика, во текот на целото времетраење на Договорот.

Единечната цена на течните горива и екстра лесното масло за домаќинство може да се менува единствено согласно Одлуката на Регулаторната Комисија за енергетика за определување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати – на малопродажната цена на течните горива и екстра лесното масло за домаќинство, на која се применува попустот од став 2 на овој член и фактурирањето ќе се врши според актуелните цени со вклучениот попуст.

Во цената се пресметани и акцизите, транспортните трошоци-франко до местата на испораката на горивото определени од Договорниот орган и сите други трошоци и други јавни давачки согласно законските прописи.

НАЧИН, РОК И УСЛОВИ НА ПЛАЌАЊЕ

Член 4

Договорниот орган се обврзува плаќањето на Економскиот оператор да го врши вирмански во рок од 30 (триесет) дена од доставување на фактурата во Архивата на Договорниот орган (со потпишани испратници за прием за екстра лесното масло за домаќинство и спецификација на сметки за безготовинските картици).

Економскиот оператор е должен на секои 7 (седум) дена да доставува фактура со Спецификација на сметки за направените обврски.

НАЧИН И РОК НА НАБАВКА И ИСПОРАКА НА ТЕЧНО ГОРИВО

Набавка на бензин и дизел гориво

Член 5

Договорниот орган сукцесивно набавува бензин и дизел гориво за патнички моторни возила, од бензиските пумпи на Економскиот оператор, со користење картичка за безготовинско плаќање (во натамошен текст: безготовинска картичка).

Член 6

Безготовинската картичка ја издава Економскиот оператор на овластените Корисници на возилата на Договорниот орган (во натамошниот текст: Корисник на картичка).

Безготовинската картичка се издава врз основа на писмено барање на Договорниот орган.

Во барањето за безготовинска картичка Договорниот орган наведува:

-Вид на возилото

-Регистарски број на возилото

-Месечен лимит на потрошувачката искажан во денари за секое возило одделно

-Список на лица кои смеат да ја користат безготовинската картичка (Корисници на картичката)

--Копие од потписното картонче на Договорниот орган

Барањето се смета за валидно ако е потпишано од одговорното лице на Договорниот орган или од него овластено лице со приложено овластување.

Член 7

Безготовинската картичка може да ја употребуваат само овластените корисници на возилата на сите продажни места на Економскиот оператор за купување на стоки предвидени единствено со предметот на набавката без да плати во готово само со презентација на безготовинската картичка.

При плаќањето со безготовинска картичка, на Корисникот на картичката му се издава сметка во два примерока, од кои едниот примерок за Корисникот на картичката и еден примерок за Економскиот оператор.

Корисникот на картичката е должен сметката за купеното гориво (бензин и дизел гориво) да ја провери на самото продажно место и да ја потпише, а евентуалните рекламации да ги даде веднаш. Во поглед на квалитетот на горивото, евентуалните рекламации Договорниот орган може да ги даде и дополнително.

Корисникот на картичката не може да бара врз основа на безготовинската картичка на продажните места да се исплатува готовински износ на пари.

Член 8

Носителот на картичката е должен:

Веднаш да пријави губење или кражба на безготовинската картичка

Веднаш писмено да го извести Економскиот оператор за евентуално отуѓување на возилото и безготовинската картичка да се одземе од Корисникот на картичката и да ја достави до Економскиот оператор за поништување.

Член 9

Во случај на злоупотреба на безготовинската картичка, Економскиот оператор има право на продажните места да ја одземе

безготовинската картичка од Корисникот на картичката или од друго лице кое неовластено ја користи безготовинската картичка, за тоа да го извести и да ја врати безготовинската картичка на Договорниот орган.

Со цел да го заштити својот начин на работа или од други оправдани причини Економскиот оператор може да ги менува правилата и условите за користење на безготовинските картички на продажните места. За измените и дополнувањата на овие правила Економскиот оператор е должен веднаш писмено да го извести Договорниот орган.

Доколку безготовинската картичка не биде откажана, се смета дека промените се прифатени од Договорниот орган.

Испорака на екстра лесното масло за домаќинство

Член 10

Сукцесивната испорака на екстра лесното масло за горење, се врши врз основа на претходна писмена порачка од овластено лице на Договорниот орган, во која е определена количината на екстра лесното масло за домаќинство

Економскиот оператор е должен испораката на екстра лесното масло за домаќинство да ја изврши во рок од 1 (еден) ден од приемот на нарачката и на место определено во нарачката.

Секоја поединечна испорака на екстра лесното масло за домаќинство од страна на Економскиот оператор се врши со цистерни кои имаат мерач за утврдување на точно истоварена количина на екстра лесното масло за домаќинство со запазување на стандардите за транспорт на нафтени деривати.

Договорниот орган се обврзува приемот на доставеното екстра лесно масло за домаќинство да го потврди и потпише на пропратниот документ од овластено лице на Економскиот оператор - Испратницата и на Записникот за прием на екстра лесното масло за домаќинство, со внесување на личните податоци и бројот на лична карта на лицето овластено за прием на екстра лесното масло за домаќинство од страна на Договорниот орган и овластеното лице испорачател на екстра лесното масло за домаќинство од страна на Економскиот оператор, со што испораката се смета за извршена.

Во Испратницата/Записникот треба да биде евидентирана нарачаната количина на екстра лесното масло за домаќинство наведена во писмената нарачка и количината на испорачаното екстра лесно масло за домаќинство согласно Испратницата.

Договорниот орган и Економскиот оператор се должни секој први во тековниот месец да вршат месечно усогласување на испорачаното екстра лесно масло за домаќинство заради утврдување ,отстапување од договорените количини во Испратницата и Записникот за прием на екстра лесното масло за домаќинство.

Во случај на доцнење со испораката на екстра лесното масло за домаќинство од став 2 на овој член од страна на Економскиот оператор, Договорниот орган има право на надомест на штета и договорна казна - пенали.

Договорната казна-пени се определува во висина од 2% од вредноста на неиспорачаното екстра лесно масло за домаќинство, за секој ден задоцнување, при што потребно е веднаш од страна на Договорниот орган, по приемот на екстра лесното лесното масло за домаќинство, да му врачи на Економскиот оператор писмено известување дека Договорниот орган го задржува правото на договорна казна-пени.

КВАЛИТЕТ И КВАНТИТЕТ НА СТОКИТЕ

Член 11

Квантитативен и квалитативен прием на испорачаното екстра лесно масло за домаќинство врши Договорниот орган при примопредавањето на екстра лесното масло за домаќинство во Испратницата и Записникот за прием потпишани од овластени лица за испорака/прием од двете договорни страни.

Договорниот орган може да бара рекламација на количините на испорачаното екстра лесно масло за домаќинство утврдени според мерењата во документот кој ја следи стоката кај Економскиот оператор-Испратница/Записник и тоа во рок од 3 дена од денот на пристигнувањето на екстра лесното масло за домаќинство од неистовареното превозно средство или по приемот на намалената количина на екстра лесното масло за домаќинство.

Договорниот орган е должен да изготви Записник за утврдените разлики меѓу декларираната и најдената количина на екстра лесното масло за домаќинство. Записникот мора да биде потпишан од лицето овластено за прием на екстра лесното масло за домаќинство од страна на Договорниот орган и овластеното лице од Економскиот оператор. Економскиот оператор ќе ја разгледа рекламацијата и најдоцна во рок од 2 дена ќе го извести Договорниот орган.

РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 12

Во случај на 2 (две) последователни неиспораки на екстра лесното масло за домаќинство, Договорниот орган може, по претходно доставено писмено известување до Економскиот оператор за испорака на екстра лесното масло за домаќинство во дополнително оставен рок од 48 часа, да го раскине Договорот со проста изјава за раскинување и за задржување на правото на договорна казна и надомест на штета.

Договорниот орган има право, да го раскине овој Договор и во случај Економскиот оператор, без оправдани причини, да не испорачува бензин/дизел гориво на Корисникот на безготовинската картичката на Договорниот орган.

Во случај на раскинување на Договорот согласно овој член, Економскиот оператор е должен да му плати на Договорниот орган,

договорна казна во износ од 10% од вредноста на Договорот од член 3 став 1 на овој Договор. .

Доколку штетата што ќе ја претрпи Договорниот орган е поголема од договорната казна од претходниот став, Економскиот оператор е должен да му ја надомести на Договорниот орган разликата до целосниот надомест на штетата.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 13

Овој Договор стапува во сила од моментот на неговото заверување во Архивата на Договорниот орган.

Член 14

Договорот се склучува на определено време за период од 1 (една) година од денот на склучувањето.

Договорот престанува да важи или по истекот на времетраењето за кој е склучен или со исцрпување на предвидените парични средства.

Член 15

Во случај на спор договорните страни се согласни спорот да го решат спогодбено.

Доколку спорот не се реши спогодбено истиот ќе го решава надлежниот суд во Скопје.

Член 16

За се што не е предвидено со овој Договор ќе се применуваат одредби од Законот за облигациони односи, Законот за јавните набавки и други позитивни прописи на Република Македонија.

Член 17

Овој Договор е склучен во 6 (шест) истоветни примероци од кои 4 (четири) за Договорниот орган и 2 (два) за Економскиот оператор.

ДОГОВОРЕН ОРГАН

ЕКОНОМСКИ ОПЕРАТОР